

SsangYong REXTON G4

од 01.01.2021



Работна зафатнина (ccm):	Mercedes 2157 ccm	Mercedes 2157 ccm
Број на цилиндри:	4 /16	4 /16
Моќност (kw/ks):	133/181@4000 rpm	133/181@4000 rpm
Вртежен момент (Nm):	400@1400-2800 rpm	420@1600-2600 rpm
Максимална брзина (km/h):	185	185
Забрзување 0-100km/h (s):		
Димензии (Д/Ш/В/М) mm	4850 / 1960 / 1825 / 2865	4850 / 1960 / 1825 / 2865
Багажник lit		
Клиренс mm	224 / 203 (5link)	224 / 203 (5link)
Потрошувачка (lit/100km):		
комбинирано	7.6	8.0
Менувач	Мануелен МТ6	Mercedes автоматски АТ7
Гориво:	Дизел	Дизел

Основен Модел	опрема	Цена
Reton G4 2.2e-XDi 181ks , МТ6 , 4WD	COMFORT	40.660 еур

Стандардна опрема – Comfort**Мотор, менувач, сопирачки**

- 220 e-XDi 4-цилиндричен, дизел со директно впрскување - 181 к.с 400-420 Nm
- 6-степен мануелен менувач
- 4WD - Погон на сите тркала, демултипликатор (брзи и бавни) и префрлување во движење
- Потпирање: предно независно, задно 5-точкино,
- Предни и задни вентилирани диск сопирачки
- Бандажи од лесни легури 17" и гуми 235/75R17

**Сигурност:**

- Ултра-крута шасија за зголемена сила
- Електрична рачна сопирачка со автоматско задржување
- ABS - систем против блокирање на тркалата при сопирање, 4-канален
- ESP - електронски систем за динамичка контрола на стабилноста
- HSA – систем за тргнување по нагорнина
- HDC - систем за контрола на спуштањето
- ARP -систем против превртување
- FTCS - систем за контрола на силата на моторот и силата на сопирање, против пролизгување на тркалата
- BAS – систем за помош при сопирање
- ESS - стоп сигнал во случај на несреќа
- Покажувач на насоката на гумите при паркирање
- AEBS - Автономно сопирање во случај на несреќа
- FCW - Предупредување за челен судар
- LDWS - Предупредување за напуштање на лентата
- HBA - Асистент за долги светла
- TSR - Распознавање на патните знаци
- TPMS - систем за контрола на притисокот во гумите
- ISOFIX систем за инсталирање на детско седиште
- Воздушни перници: предни, странични и завеси – 8 парчиња

Надворешност:

- Надворешни огледала со ел. управување, преклопување и вградени LED – трепкачи
- Заден спојлер со интегрирано LED - трето стоп светло

Внатрешност:

- Волан и рачка на менувач со кожна облога
- Волан регулиран по височина и длабочина
- Систем за одржување на постојана брзина Круз – контрол
- Автоматски фарови и предни брисачи со сензор за дожд
- Електрично управување на стаклата на страничните врати
- Борд компјутер со висококонтрастен 3.5" монохром TFT-LCD екран
- Радио подготовка: антена, инсталација и 6 звучници
- Управување на аудио системот од воланот, Bluetooth Hands Free
- Далечинско управување со преклоплив клуч и вграден имобилајзер
- USB приклучок и 220V инвертор
- Климатик со систем за пречистување на воздухот

Дополнителна изборна опрема :	ЦЕНА ЕУР
▪ 7 степен Автоматски менувач Mercedes-Benz A/T7	2.500
▪ 3 ред седишта (2 седишта)	600
▪ Multi-Link задна суспензија	805
▪ 20" Sputtering Алумински фелни со Гуми255/50 R- 20"	890
▪ EU Susp.(TAZ) , Tire Pack,Gas-Shk/Abs , Coil Spring	290
▪ кровни шини црно сребрени	100
▪ Кит за репарација	80
▪ патосници	90
▪ Мрежа за багажник	50



▪ Инструмент табла со 7" display со патен компјутер	550
▪ сончев кров со заштитна завеса	750
▪ Електрохроматски внатрешен ретровизор	90
▪ Smart задна врата од багажник , Smart Key Pack	890
▪ Smart Key Pack: електрично заклучување на волан , двоен Smart Key со добродојде систем , Предни врати со отворање на допир на рачките	510
▪ Interior Deluxe Pack: преден возачки праг со осветлување , Ip & DoorTrim амбиентално светло	250
▪ Steering Pack: серво волан осетлив на брзина , греење на волан	450
▪ Glass Pack : шофершајбна со соларна и звучна изолација, затемнети предни стакла, дополнително затемнети задни стакла	190
▪ Airbag Pack 1: Airbag на страници од задни седишта (2 ред) , Airbag колено возач	330
▪ Lighting Pack 1: мануелно подесување на HID предни светла , LED магленки со функција на вртење	680
▪ Smart Audio Pack 1: 8" color display Smart Audio, камера задна , Bluetooth, команди на волан , систем за помош при паркирање	1.400
▪ Smart Audio Pack 2: 8" color display Smart Audio , камера задна , Bluetooth, команди на волан , систем за помош при паркирање , AMS 4 Камери систем (предна, задна, надворешни ретровизори) , систем за детекција возило во слеп агол, систем за предупредување од опасност при промена на лента, систем за детекција на опасност од сообраќај позади возилото , Систем за помош при паркирање , електрично заклучување на волан , двоен Smart Key со добродојде систем , Предни врати со отворање на допир на рачките	3.700
▪ EU Navi Pack 1: Smart Audio+ камера задна , Bluetooth, команди на волан , систем за помош при паркирање , HD 9.2" display , Навигација	1.900
▪ EU Navi Pack 2: Smart Audio, камера задна , Bluetooth, команди на волан , систем за помош при паркирање , HD 9.2" display , Навигација , AMS 4 Камери систем (предна, задна, надворешни ретровизори) , систем за детекција возило во слеп агол, систем за предупредување од опасност при промена на лента, систем за детекција на опасност од сообраќај позади возилото , Систем за помош при паркирање , електрично заклучување на волан , двоен Smart Key со добродојде систем , Предни врати со отворање на допир на рачките	4.300
▪ Switch Pack: Bluetooth Hands Free , команди на волан	150
▪ BSD Pack: систем за детекција возило во слеп агол, систем за предупредување од опасност при промена на лента, систем за детекција на опасност од сообраќај позади возилото , Систем за помош при паркирање	1.100
▪ Leather Seat Pack 1: Кожени седишта , греење на предни и задни седишта, вентилирани седишта напред	1.550
▪ Leather Seat Pack 2: Кожени седишта , греење на предни и задни седишта, вентилирани седишта напред , електрично подесување на возачко седиште, лумбарна потпора на возачко седиште	1.650
▪ Leather Seat Pack 3: Кожени седишта , греење на предни и задни седишта, вентилирани седишта напред , електрично подесување на возачко седиште, лумбарна потпора на возачко седиште , електрично седиште совозач , Walk-In Device совозач , вентилирани седишта возач и совозач	2.250



<ul style="list-style-type: none"> ▪ Leather Seat Pack 5: Кожени седишта , греење на предни и задни седишта, вентилирани седишта напред , електрично подесување на возачко седиште, лумбарна потпора на возачко седиште , електрично седиште совозач , Walk-In Device совозач , вентилирани седишта возач и совозач , Quilting Pack (IP, Door Trim, Seat) , електрично заклучување на волан , двоен Smart Key со добродојде систем , Предни врати со отворање на допир на рачките 	2.790
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Leather Seat Pack 6: Кожени седишта , греење на предни и задни седишта , вентилирани седишта напред , електрично подесување на возачко седиште , лумбарна потпора на возачко седиште , електрично седиште совозач , Walk-In Device совозач , вентилирани седишта возач и совозач , Quilting Pack (IP, Door Trim, Seat) , електрично заклучување на волан , двоен Smart Key со добродојде систем , Предни врати со отворање на допир на рачките , возачко седиште со меморија 	3.090
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Leather Seat Pack 7: Brown Leather , Кожени седишта , греење на предни и задни седишта , вентилирани седишта напред , електрично подесување на возачко седиште , лумбарна потпора на возачко седиште , електрично седиште совозач + Walk-In Device совозач , вентилирани седишта возач и совозач , Quilting Pack (IP, Door Trim, Seat) , електрично заклучување на волан , двоен Smart Key со добродојде систем , Предни врати со отворање на допир на рачките , возачко седиште со меморија 	3.090
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Leather Seat Pack 8: Black Leather (with Black Headlining) , Кожени седишта , греење на предни и задни седишта , вентилирани седишта напред , електрично подесување на возачко седиште , лумбарна потпора на возачко седиште , електрично седиште совозач , Walk-In Device совозач , вентилирани седишта возач и совозач , Quilting Pack (IP, Door Trim, Seat) , електрично заклучување на волан , двоен Smart Key со добродојде систем , Предни врати со отворање на допир на рачките , возачко седиште со меморија 	3.090
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Suede Seat Pack: Black Suede Leather Кожени седишта , греење на предни и задни седишта , вентилирани седишта напред , електрично подесување на возачко седиште , лумбарна потпора на возачко седиште , електрично седиште совозач , Walk-In Device совозач , вентилирани седишта возач и совозач , Quilting Pack (IP, Door Trim, Seat) , електрично заклучување на волан , двоен Smart Key со добродојде систем , Предни врати со отворање на допир на рачките , возачко седиште со меморија 	3.150
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auto Air Conditioner Pack 1: Автоматски двозонски клима уред напред , систем за одмаглување , систем за квалитет на воздух , Cluster Ionizer 	390
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auto Air Conditioner Pack 2: Автоматски двозонски клима уред напред , систем за одмаглување , систем за квалитет на воздух , Cluster Ionizer , мануелна контрола клима уред позади 	590
<ul style="list-style-type: none"> ▪ БОЈА: Бела боја 	0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ БОЈА: Металик боја 	450
<ul style="list-style-type: none"> ▪ БОЈА: ПЕРЛА БЕЛА БОЈА 	600